

ДАЛИ ВРЕМЕТО НА РАДИКАЛИЗМОТ Е МИНАТО ИЛИ СТАНА ВЕЧНА РЕАЛНОСТ?

На четириесет дена од одржувањето на парламентарните избори во Македонија, владејачката Демократската унија за интеграција мирно ги набљудува настаните поврзани со претстојните електоратски случувања, бидејќи внатрепартиските превирања не оставија длабок раздор меѓу членството.

Она што некои до неодамна се обидуваа да го направат меѓу членовите на ДУИ не успеа да ги освои разочараните Албанци за да ги вратат партиските книшки. Сепак, дел од поранешното партиско членство се нурна во опасна и скапа авантура, која може да доведе до нарушување на стабилизираниот демократска контрола врз албанското гласачко тело кое, по обичај, гласа за најсилниот или за најпопуларниот на теренот.

Во овој момент предноста на ДУИ и популарноста на лидерот Али Ахмети не згаснуваат, туку се стабилизираат на одредена и на сигурна процентуална дистанца од најголемиот противник Демократската партија на Албанците,



АХМЕТИ СО НЕКОГАШНИОТ ПРЕМИЕР НА АЛБАНИЈА И ЛИДЕР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ПАРТИЈА, ФАТОС НАНО

Во тој контекст треба да се бара и изборната програма на ДУИ, која треба да се гради и на својствен начин и да се изразува во иднина. Што таа ќе постигне, ќе видиме на 5 јули, а до тогаш можеме да го откриваме адутот на оваа партија, а тоа е донесувањето и

спроведувањето на Рамковниот договор.

ЗАКОН ЗА ЗАГИНАТИТЕ БОРЦИ НА ОНА

"Иднината на Македонија е во целосно интегрирање на Албанците во системот, нивна

целосна рамноправност со Македонците и заемно признавање на културата и историјата", истакна неодамна лидерот на ДУИ, Али Ахмети, за приштинската "РТВ 21".

Тој посочи дека се бори против силите кои се за поделба на Македонија, бидејќи тоа не било заложба на партијата.

"И за време на војната во Македонија имаше сили кои бараа нејзина поделба и тие моменти беа најтешки за раководството на ОНА. Но, ние донесовме одлука Македонија да не се дели и го избравме патот на рамноправност", изјави Ахмети.

Лидерот на ДУИ не се согласува со тезите на поранешниот премиер Љубчо Георгиевски дека Албанците и по десет години со оваа политика ќе ја освојат цела Македонија и затоа таа треба што побрзо да се подели, бидејќи може целата да се изгуби.

"Албанците не земаат туѓо,

РАМКОВНИОТ ДОГОВО СМЕТКИТЕ ЗА СТРУЈА Н



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

која се обиде да го преземе приматот кај својата етничка заедница, но планот се изјалови така што битката е неизвесна.

Имено, домино ефектот не успеа да ја развласти партиската елита на ДУИ, а истовремено да овозможи добра стартна позиција за парламентарната игра.

Двете албански партии имаат различна концепциска изборна програма, која сè уште се крие од јавноста, но во основа не се разликуваат, освен во начинот на презентирањето и интерпретацијата на придобивките од Рамковниот договор, кој во меѓувреме едни го оцрнуваат, а други, пак, го величат.

Добрите познавачи на состојбите во албанските партии во Македонија велат дека по информациите од теренот, за наводни трансфери, скршени прозорци на штабови на партиски ограноци, сè се тоа маргинализирани случаи, кои не вршат сериозни нарушувања во партискиот живот.

Ваквиот пристап, со цел да се прикаже дека еден политички субјект е посилен од другиот, претставува промашена инвестиција, бидејќи реално гледано кај албанскиот блок нема свежи политички процеси.

И ДУИ и нејзиниот противник ДПА, својата енергија ја трошат во однос на тоа дали е или не е спроведен Рамковниот договор, а тоа нема да ги реши економските проблеми на албанската заедница во Македонија.

но и своето не го даваат", оцени Ахмети во интервјуто, додавајќи дека "времето на радикализмот е минато".

Според него, кога треба да се зборува за албанското прашање во целост и пошироко во регионот: "Јасно е дека Косово треба да добие независност, Албанците во Македонија по примената на охридскиот Договор имаат рамноправен статус, во Црна Гора своја рамноправност, а во Прешевската долина да им се признаат правата на јазик и на култура".

Во врска со прашањето за реализацијата на Рамковниот договор, тој истакна дека "останато е да се дефинира проблемот со употребата на јазикот", при што смета дека треба да се донесе генерален закон, кој во основа ќе го има охридскиот Договор.

Ахмети не заборава да пот-

сети на иницијативата за подготовка на закон за заштита на ветераните и на нивните семејства и за паднатите борци, кои за време на овој четиригодишен мандат како прашања ги туркаше и ги оставаше во живот Фазли Велиу. Според Ахмети, се очекува двата закона да бидат донесени по изборите.

Всушност, како по ова прашање размислуваат во ДУИ? Прославата од петгодишната од воениот конфликт во Македонија беше одржана во тетовското село Селце. Централната манифестација се одржа во т.н. Меморијалниот центар на ОНА во Селце. Јубилејот наречен "денот на борецот" Албанците достоино го одбележаа, за разлика од македонскиот државен врв кој ги одбегна бранителите да им изгради споменик на загинатите во воениот конфликт.

"Треба да бидеме сложни. ДУИ исполни сè. Има да поправи уште нешто и сè ќе биде в ред. Сега е подобро отколку што беше", изјавија некои жители на Селце за меди-

стантна политичка моќ, која се одразува врз стабилизирањето на односите во партијата. Старо-новата раководна структура продолжи со градењето на внатрешната мрежа. Со Демократската унија за интеграција раководат и Теута Арифи и Рафиз Алити, кои по последниот Конгрес се потпретседатели на партијата, а Гзим Острени е претседател на Изборниот штаб. Во меѓувреме, за време на овој четиригодишен мандат се случуваа други нешта, на пример, пратеникот Хисни Шакири формира нова партија, а поранешниот лидер на НДП, Кастриот Хаџиреџа премина во ДПА. Тоа го сторија и одделни ограноци или членови од Липковскиот крај итн. Меѓутоа, оваа шема на незадоволниците од ДУИ, поточно командантите на ОНА не предизвика поголеми турбуленции во партијата, која постојано се занимава со генералните стратемиски задачи, а тоа е спроведувањето на Рам-

јави Ахмети во едно интервју за медиумите.

Овој проблем долго време ги нарушуваше односите меѓу владејачките партнери, СДСМ и ДУИ, кои истовремено се местеа, создаваа афери и ги преместуваа кадрите.

Добрите познавачи на состојбите во албанските партии во Македонија велат дека по информациите од теренот, за наводни трансфери, скршени прозорци на штабови на партиски ограноци, сè се тоа маргинализирани случаи, кои не вршат сериозни нарушувања во партискиот живот.

Ваквиот пристап, со цел да се прикаже дека еден политички субјект е посилен од другиот, претставува промашена инвестиција, бидејќи реално гледано кај албанскиот блок нема свежи политички процеси.

И ДУИ и нејзиниот противник, ДПА својата енергија ја трошат во однос на тоа дали е или не е спроведен Рамковниот договор.

Ниту последниот дуел меѓу Џафери и Ахмети не донесе ништо ново, содржината на филмот беше иста, со полна уста се зборуваше само за тоа дали се спроведува или не се спроведува Рамковниот договор. Но, за економски развој ниту буква.

Зошто албанските лидери ја избегнуваат оваа тема? Постојат многу аргументи, но најважните се поврзани со политичките и со националните интереси на Албанците во Македонија, кои секако се надоврзуваат со движењата во регионот и пошироко. Втората алка од синџирот која недостасува во изборната кампања на албанските партии е економската политика на развојот. Тие се ставени на маргините од општествените движења, бидејќи постојат низа приоритети, кои ги засекуваат основните потреби не само на Албанците, туку и на другите граѓани во земјата.

Се чини дека во периодот од независноста на државата до денес се потрошија албанските политички фактори. Имено, Албанците се поделени во повеќе партии, а сите нивни политички субјекти имаат идентична програма, која единствено се базира само на нивните етнички и национални права. Таа непроменета слика ја исцрпи досегашната политичка структура, која и во проблем за прашањето на образование на мајчиниот јазик, се покажа дека фрустрирана наместо да се занимава со јазикот на економијата и пазарните вредности, кои донесоа поголем хендикеп отколку барањата за национална и јазична обесправеност. Во овој случај секогаш се туркаше тезата дека поради недостаток на етнички права на Албанците ќе исчезне сиромаштијата, но таа сега веќе тропа и во нивниот двор, кој до вчера не беше освоено од инквизиторите или од другите економски субјекти, кои си го бараат својот кар од потрошениот производ водата, струјата итн. Во овој момент овие круцијални прашања не ги отвораат албанските политичари. Зошто? Нема кој да им ги плаќа сметките...

Р НЕМА ДА ГИ ПЛАТИ А АЛБАНЦИТЕ

умите присутни на настанот.

Инаку, само петмина, од 25 загинати членови на поранешната ОНА, биле погребани во Меморијалниот центар во Селце. Нивните остатоци набрзо ќе бидат пренесени.

Сите се од 112. бригада "Мујдин Алиу", со која командувал Хазби Лиќа, сегашен градоначалник на Тетово.

"Ние како здружение сега не сме задоволни од решавањето на ова прашање. Сакаме ова да се реши пред изборите, исто како што е решен проблемот на македонските борци", изјавија од Меморијалниот центар.

НИТУ ЗБОР ЗА ХАШКИТЕ ПРЕДМЕТИ

Партиското членство на ДУИ не се осипа, бидејќи лидерот Али Ахмети има кон-

ковниот договор, кој во целост е применет, дури се реализирани и прашањата кои не беа содржани во овој документ.

Тоа ќе биде главен аргумент на ДУИ за парламентарните избори, додека за прашањето на предметите кои треба да се вратат од Хаг, Ахмети е дециден - "малку морген".

Неговиот став е јасен, дека Хашкиот трибунал треба да ги затвори предметите од 2001 година, се чека погоден момент за да се одбегне командната одговорност на ОНА.

"Никаде не сум изјавил дека хашките предмети треба да се отворат по влегувањето на Македонија во ЕУ, туку дека за конфликтот во 2001 година ќе треба да се отвори дијалог по влезот во Унијата", из-

Во секоја демократска и нормална земја тоа не може да биде круцијална тема за парламентарните избори. Но, сепак тоа доволно зборува дека албанските политички субјекти премногу го експлоатираат ова прашање, иако оваа тема претставува веќе истрашен материјал. Тоа значи дека во овој момент ДУИ е немоќна да понуди нешто ново и затоа се занимава со постигнатото, а тоа е Рамковниот договор, кој сепак ќе ги покрие нејзините слабости - темите од сферата на економијата, развојот, инвестициите, социјалата.

Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, во ниту еден настап на медиумите не ги отвори овие теми за разговори или преговори со својот коалиционен партнер, бидејќи ги скри сопствените кадровски потенцијали, кои во меѓувреме беа пополнети со кадри од поранешни членови на ПДП или на ДПА.